



МАКЕДОНИЈА

Новинарските организации бараат посебно одделение во Обвинителството за заштита на новинарите

Објавено пред 3 недели - 27 мај, 2022

Од **Макфакс**



МАКЕДОНИЈА

ЕКОНОМИЈА

РЕГИОН

СВЕТ

ХРОНИКА


МАГАЗИН





денеска имаа средба со шефот на скопското Јавно обвинителство, Гаврил Бубевски.

Добивај вестии на вибер



На состанокот Чадиковски истакна дека од исклучителна важност за унапредување на заедничката соработка и комуникација е формирање ново одделение во рамките на ОЈО бидејќи е задолжено само за постапување по предмети што се однесуваат на повреда на правата на новинарите и на медиумските работници, на нивната безбедност, како и на експлицитни напад на омраза кон нив. Од страна на Беловски беше потенцирано дека и покрај тоа што безбедноста на новинарите и медиумските работници во изминатиот период во државата е подобрен останува фактот дека перцепцијата за степенот на неказнивост на напаѓачите кон новинарите и медиумските работници останува на високо ниво и ова е потребно да се промени.

Драган Секуловски, директорот на ЗНМ, истакна дека ОЈО има обврска да ги следи препораките на Советот на Европа за поголема заштита на новинарите, особено ПрепоракаCM/Res (2) од Комитетот на министрите до земјите членки за заштита на новинарството и безбедноста на новинарите и другите медиумски актери. Според оваа препорака, Македонија како земја членка на Советот на Европа има обврска да создаде механизми за заштита на медиумските работници кога нивните права се нарушени, а додека се очекува да се изгласаат измените на Кривичниот закон, ова посебно одделение во ОЈО, кое ќе работи за заштита на новинарите, е добар пример. Истакна Секуловски. Покрај ова, Секуловски укажа со цел да се намали степенот на неказнивост на медиумските работници потребно е ОЈО да ги истражи старите случаи во кои се бележат закани за животот на новинарите, како и да биде поактивно во случаи кога новинарите се предмет на експлицитен говор на омраза и закани на социјалните мрежи.

Шефот на скопското Обвинителство, Гаврил Бубевски, го истакна своето задоволство дека конструктивни предлози од страна на еснафските здруженија се прифатливи и во иднина

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА РЕГИОН СВЕТ ХРОНИКА МАГАЗИН КУЛТУРА





се однесуваат само на предмети во кои се вклучени новинари и медиумски работници, к подобрување на меѓусебната соработка за прашања од заеднички интерес и можноста да потпишан заеднички меморандум за соработка.

Like

Share

Tweet

©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините [Услови за користење](#).

ПОВРЗАНИ АРТИКЛИ:

ПРЕТХОДНО



Во Софија вонреден коалициски совет за Северна Македонија

СЛЕДНО

(Видео) Црвенковски: Договорот со Бугарија; формулацијата „заедничка историја“ беше голема грешка

БИ МОЖЕЛО ДА ВЕ ИНТЕРЕСИРА И...

МАКЕДОНИЈА

Захаријева: Ако се крене ветото, во С Македонија никогаш нема да ја научат вистинската историја

Објавено пред 2 часа - 16 јуни, 2022

Од **Макфакс**

МАКЕДОНИЈА

ЕКОНОМИЈА

РЕГИОН

СВЕТ

ХРОНИКА

МАГАЗИН

